

Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), а во врска со член 75 став 4 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 24/19), Директорот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден донесе:

ПЛАН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД“ Н.ИЛИНДЕН

Со овој План за измена и дополна на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година на ЈКП „Водовод“ н.Илинден се врши измена и дополна на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година на ЈКП „Водовод“ н.Илинден бр.03-247/1 од 21.12.2020 година.

Измената и дополната се однесува на следново:

- Ставката 24 - Видео надзор на објекти која гласи:

Ред. број	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ЗПЈН (Заеднички поимник за јавни набавки)	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки					
24	Видео надзор на објекти		Март/Април	250.000,00 ден.	Набавка од мала вредност

се брише и средствата наменети за истата се пренаменуваат за нова додадена ставка во Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги која гласи:

Ред. број	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ЗПЈН (Заеднички поимник за јавни набавки)	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
33	Изработка на елаборат за заштитни зони околу бунарско подрачје		Март/Април	250.000,00 ден.	Набавка од мала вредност

Ставките од 25 до 33 од Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки се менуваат и сега гласат од 24 до 32

- Ставката 40 - Изработка на проект за реконструкција на примарна водоводна мрежа и ревизија која гласи:

Ред. број	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ЗПЈН (Заеднички поимник за јавни набавки)	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
40	Изработка на проект за реконструкција на примарна водоводна мрежа и ревизија		Јануари/Февруари	300.000,00 ден.	Набавка од мала вредност

се менува и сега гласи:

Ред. број	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ЗПЈН (Заеднички поимник за јавни набавки)	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
40	Услуги за челно лепење на Полиетиленски цевки		Март/Април	300.000,00 ден.	Набавка од мала вредност Рамковна спогодба

ЈКП „Водовод“ н.Илинден
Директор
м-р.Марјан Милошевски, дипл.маш.инж., с.р.

Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД н.Илинден,
Арх.број 03-66/1 од 15.03.2021 година